

**Потребна документација за одливни платежни трансакции во
странство за кои плаќачот резидент правно лице
е потребно да ја достави до банката:**

Ред бр.	Вид на трансакција	Документ
1.	Одливни платежни трансакции по основ на ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ	
	- Плаќање на дивиденди и други добивки од вложувања -Плаќање врз основа на продажба на вложувањето коешто се смета за директна инвестиција -Пренос на остатокот од ликвидациската маса	Резидентот доставува: - доказ за извршен упис во регистарот на директни инвестиции на нерезиденти при Централниот регистар на Република Северна Македонија - доказ за намирување на законските обврски врз основа на даноци и придонеси во Република Северна Македонија
2.	Одливни платежни трансакции по основ на ПОРТФОЛИО ИНВЕСТИЦИИ	
	- Плаќање врз основа на вложување во хартии од вредност во странство од страна на резиденти коишто имаат третман на портфолио-инвестиции	Резидентот доставува: - документ со кој може да се потврди дека трансакцијата ќе биде склучена преку овластен учесник на пазарот на хартии од вредност, преку овластен учесник на странска берза или преку организиран пазар на хартии од вредност
3.	Одливни платежни трансакции по основ на НЕДВИЖНОСТИ ВО Република Северна Македонија	
	- Плаќање врз основа на купување недвижност во Република Северна Македонија во сопственост на нерезидент - плаќање на доход врз основа на издавање на недвижноста во сопственост на нерезидент	Резидентот доставува: - доказ за извршен упис во регистарот на вложување во недвижности на нерезиденти во Република Северна Македонија при Централниот регистар на Република Северна Македонија
4.	Одливни платежни трансакции по основ на извршни исправи	
	- Плаќања на капитални трансакции врз основа на извршна исправа и присилно плаќање врз основа на извршна исправа	-доказ од надлежен орган дека се намирени законски пропишаните обврски врз основа на даноци и придонеси кон државата, ако за основната работа за која настанала обврската за плаќање е предвидено приложување на таков доказ
5.	Одливни платежни трансакции во странство согласно износот	
	-Одливни платежни трансакции за физички лица на износ еднаков и поголем од 100,000 евра	Резидентот доставува дополнителни документи согласно барањето на Банката
6.	Одливни платежни трансакции на сопствена сметка во странство	
	- Пренос на средства од платежна сметка на негова платежна сметка во странство документ	- документ во согласност со Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.*

	- Резиденти заради вложување во недвижен имот во странство, доколку прописите на земјата во која се наоѓа недвижниот имот го обврзуваат резидентот да отвори сметка кај странска банка заради плаќање за стекнување на недвижниот имот	- Договор за купопродажба или - друг соодветен документ од кој произлегува обврската за трансфер на средствата поврзани со вложувањето во недвижниот имот
	- Резиденти заради трансфер на средства поврзани со стекнат недвижен имот во странство (издавање, плаќање трошоци за недвижниот имот и слично)	- доказ за извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар на Република Северна Македонија, - договор за закуп или друг соодветен документ од кој произлегува обврската за трансфер на средства поврзани со недвижниот имот
	-Резиденти коишто имаат обврска за плаќање врз основа на купување хартии од вредност во странство	-Налог за извршување на трансакцијата или -Извештај за извршена трансакција или -Договор или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата или -Соодветен документ со кој може да се потврди воспоставувањето деловен однос меѓу резидентот и овластениот учесник на странска берза или на организиран пазар на хартии од вредност
	-Резидентите коишто имаат обврска/ задолжение за плаќање определена обврска кон надлежен орган/правно лице во странство (нотарска тарифа, судски такси, банкарски провизии или извршни трошоци).	-Документ во оригинал или фотокопија заверена од надлежен орган – нотар од којшто ќе може да се утврди обврската на резидентот да изврши плаќање кон надлежен орган/правно лице во странство.
	-Резидентите коишто имаат задолжение / обврска за плаќање врз основа на промет на стоки или услуги кон правно лице од Руската Федерација, за кој прописите на оваа земја го обврзуваат резидентот да отвори сметка кај странска банка за плаќањето на овие стоки или услуги	-Документ во оригинал или фотокопија заверена од надлежен орган – нотар од којшто ќе може да се утврди задолжението / обврската на резидентот за извршување плаќање кон правно лице во Руската Федерација.
	-Резидентите, правни лица, можат слободно да отвораат и да имаат сметки кај платежни институции или институции за електронски пари во странство само заради комерцијални цели, односно за купување/продавање стоки и услуги по електронски пат.	-Трансферите на средства кон сметки кај платежни институции или институции за електронски пари во странство врз основа на купување стоки и услуги по електронски пат не смее да надминат 2.500 евра по лице на месечна основа. Доколку странските платежни институции или институции за електронски пари се и овластени учесници на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност, во смисла на член 14 од Законот за девизното работење, резидентите, правни и физички лица, можат слободно да отвораат и да имаат сметки кај нив и за целите на купување/продавање хартии од вредност во странство
7.	Резидент има одобрение за отворање и имање сметки кај странски банки издаден од НБРСМ**	
	- Којшто има склучено договор за изведување инвестициски работи во	-До 20% од вредноста на склучениот договор.

	странство;	
	-Којшто ќе отвори претставништво во странство што е составен дел на трговското друштво;	-До висината на планираните месечни трошоци за период од една година.
	-Којшто врши услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници	-Заради плаќање на трошоците за употреба на транспортните средства во странство (експлоатациони трошоци) до висината на планираните месечни трошоци за период од една година и/или за плаќање на трошоците за употреба на транспортните средства (експлоатациони трошоци) за услуги во меѓународниот транспорт до висината на планираните месечни трошоци за период од една година.
	-Којшто врши работи во областа на научната дејност	-До висината на планираните месечни трошоци за период од една година
	-Којшто врши енергетска дејност	-За учество на меѓународни и регионални пазари на енергија, заради тргување со енергија или заради обезбедување балансна одговорност, во согласност со законот со кој се уредува енергетиката, доколку со пропис на земјата во која се наоѓа пазарот на енергија е предвидена обврска за отворање сметка кај странска банка заради учество на тој пазар

*Повеќе инфо на следниот линк <https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-odluka-za-nacinot-i-uslovite-pod-koi-rezidentite-koisto-ne-se-ovlasteni-banki-mozat-da-otvoraat-i-da-imaat-smetki-vo-stranstvo.nspix>

**Одобрението од точка 7 се издава најдолго за една година, а кај договорите за изведување инвестициски работи во странство, до времетраењето на договорот

Напомена: Земјите коишто се дел од Единствената област за плаќања во евра (СЕПА), се сметаат како единствена земја.

Банката го задржува правото да побара допониителни документи.